

# Службен гласник

## на општина Валандово

Број 2

26 февруари 2019 година, вторник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### Совет на Општина Валандово:

- Решение** за објавување на Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат на урбанистичко планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово ..... 2
- Одлука** за вклопување на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат на урбанистичко планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово ..... 2
- Решение** за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“ ..... 2
- Одлука** за сопствено учество во реализација на Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“ ..... 2
- Решение** за објавување на Решението за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово ..... 3
- Решение** за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово ..... 3
- Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Валандово за 2018 година ..... 3
- Заклучок** за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Валандово за 2018 година ..... 4
- Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во Општина Валандово за 2018 година ..... 4
- Заклучок** за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во Општина Валандово за 2018 година ..... 4
- Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер ..... 4
- Заклучок** за усвојување на Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер ..... 4

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат на урбанистичко планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат на урбанистичко планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година.

Бр.09-254/5  
26.02.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за постапување со бесправни објекти („Службен Весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2, став 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко планската документација („Службен Весник на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

### ОДЛУКА

**за вклопување на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат на урбанистичко планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово**

#### Член 1

Со оваа одлука се предвидува вклопување на бесправните објекти на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово, изградени надвор од планскиот опфат на урбанистичко планската документација.

#### Член 2

Вклопувањето на бесправните објекти од член 1 на ова Одлука, изградени надвор од опфат на урбанистичко планска документација, ќе се изврши при донесување на нова урбанистичко планска документација.

#### Член 3

При вклопувањето на бесправниот објект, доколку се случи промена на инфраструктурата, со оглед дека

бесправниот објект е лоциран непосредно до суводолица, изготвувачот на планската документација е должен при планирање на пристапот на градежната парцела на која е изграден бесправниот објект во предвид да ја земе и планираната регулација на суводолицата.

#### Член 4

Финансиските трошоци за поврзување на градежната парцела со локалниот пат Горна мала-Јосифово со премостување на регулираната суводолица да бидат на сметка на подносителот на барањето за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по објавување во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-32/5  
25.02.2019 год.  
Валандово

Совет на Општина Валандово  
Претседател  
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година.

Бр.09-254/7  
26.02.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62, во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 10, член 45 и член 47 став 1, во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25. 02.2019 година, донесе

### ОДЛУКА

**за сопствено учество во реализација на Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“**

**Член 1**

Со оваа Одлука, Општина Валандово го утврдува сопственото учество во реализација на Проектот „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“.

**Член 2**

За реализација на Проектот „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Раброво со Регионален пат Р-1105“, чија вкупна вредност изнесува 923.354,00 денари, Општина Валандово, со сопствени средства ќе учествува во висина од 50% од вредноста на инвестицијата или со средства во износ од 461.677,00 денари.

Средства од став 1 на овој член се предвидени во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, во Програмата ФА уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), ставка 482920- Изградба на други објекти.

Останатите средства во износ од 461.677,00 денари ќе ги обезбеди Бирото за регионален развој.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово,

Бр.08-32/7 Совет на Општина Валандово  
25.02.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Решението за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година.

Бр.09-254/6 Градоначалник  
26.02.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 114 став 9 и 18 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25. 02.2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

1. За претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, се именува:

- Владимир Лазов

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-32/6 Совет на Општина Валандово  
25.02.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година.

Бр.09-254/2 Градоначалник  
26.02.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година**

**1. СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година.

**2.** Да се изврши соодветна интервенција на шахтата на улица „Младинска“ во Удово, со нејзино подигање и доведување до ниво на коловозот.

**3.** Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-32/2 Совет на Општина Валандово  
25.02.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во Општина Валандово за 2018 година**

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година.

Бр.09-254/3 Градоначалник  
26.02.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 15 став 1 точка 4, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесеттата редовна

седница, одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година**

**1. СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализацијата на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година.

**2.** Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-32/3 Совет на Општина Валандово  
25.02.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер**

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година.

Бр.09-254/4 Градоначалник  
26.02.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесеттата редовна седница, одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер**

**1. СЕ УСВОЈУВА** Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, подготвен од

Одговорното лице на Општина Валандово,  
како имател на информација.

2. Заклучокот влегува во сила од денот  
на објавувањето во „Службен гласник на  
Општина Валандово“.

Бр.08-32/4            Совет на Општина Валандово  
25.02.2019 год.            Претседател  
Валандово                Владимир Марков

---